



СЛУЖБА

НА СОЦИЈ ЛИСТ ЧК ФЕДЕР.

1830
Sluzbeni vestnik Socij. repub.
Makedonije

Skopje
p. fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и на македонски јазик. — Главен секретар на тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото кинтоводство за претплата, посебни издавки и огласи 446-3-321-1

Недела, 1 октомври 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 0,45 (45) дин. — Претплата за 1967 година изнесува 60 (6.000) дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1, Пошт. факс 224 — Телефон: централа 50-831, 50-922, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671

546.

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), во врска со членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66) и точката 1 од Одлуката за постапката за утврдување и распределба на стоконните контингенти односно девизните контингенти за увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1967 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на стоконните и девизните контингенти за увоз на стоки во 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66, 26/67 и 30/67) во точката 2 под А. Репродукционен материјал, на крајот се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:

„045-10-20	Рж за сеидба	10.02	3.000 kg
121-00-24	Тутун ферментираан друг	24.01/2	3.500 kg
276-40-30	Азбестно брашно	25.24/2	1.000 kg
321-40-30	Јаглен камен друг	27.01/1d	58.000 t ⁴

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 102

27 септември 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

547.

Врз основа на членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66) и членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ОДНОСНО ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1968 ГОДИНА

1. Стоките за кои со Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67 и 32/67) е определено да се увезуваат врз основа на стоконен контингент, во 1968 година можат да се увезуваат до количините (стоконен контингент) односно вредностите (девизен контингент) утврдени со посебни прописи на Сојузниот извршен совет.

2. Предлог за утврдување на стоконен контингент или девизен контингент на Сојузниот извршен совет му дава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Народната банка на Југославија, ќе го утврди, водејќи сметка за склучените трговија и други спогодби, износот и видот на девизите, а по потреба и земјата од која се врши увозот, како и динамиката на користењето на девизите, и роковите во кои работните организации треба да се спогодат за меѓусебната распределба на утврдениот стоконен односно девизен контингент.

4. Распределбата на стоконниот контингент односно на девизниот контингент работните организации ја вршат договорно, во рамките на Сојузната стопанска комора, ако Сојузниот извршен совет со посебна одлука не определи поинаку. За постигнатата распределба му се поднесува извештај на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја работна организација ѝ издава решение за доделениот ѝ стоконен контингент односно девизен контингент.

Ако работните организации не постигнат спогодба за распределба на стоконниот контингент односно на девизниот контингент во роковите што ги определил Сојузниот секретаријат за надворешна трговија распределбата на стоконниот контингент односно на девизниот контингент на одделни работни организации ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, а по прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, при што ќе се придржува кон критериумите од точката 6 на оваа одлука.

5. Стоконниот контингент односно девизниот контингент утврден во смисла на точката 1 на оваа одлука се зголемува за 10% со тоа тој наголемен дел на контингентот во целина да се користи за зголемување на производството и извозот на стоки на пазари на кои се остваруваат девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања на Југославија. Во границите на тој зголемен дел на контингентот сојузниот секретар за надворешна трговија го зголемува контингентот на оние работни организации што во однос на својот досегашен извоз ќе обезбедуваат зголемен извоз, со најповолни услови во поглед на цените, роковите и др.

6. Работните организации при распределбата на стоконниот контингент односно на девизниот контингент врз основа на договор, по правило, ќе го имаат предвид учеството на секоја работна организација во увозот на соодветните стоки во претходната година, а посебно обезбедувањето на производството на стоки наменети за извоз со кои се остваруваат девизи што се од значење за ликвидноста во меѓународните плаќања на Југославија.

7. Сојузниот секретар за надворешна трговија, донесува по потреба, поблиски прописи за начинот на поднесувањето извештај за постигнатата распределба на стоконниот контингент односно на де-

визниот контингент, како и за начинот на поднесувањето на документацијата што служи за распределба на девизниот контингент односно на стоковниот контингент според точката 4 став 2 од оваа одлука.

8. Техничките упатства за примената на оваа одлука ги дава Народната банка на Југославија.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 96

27 септември 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател.

Мика Шинљак, с. р.

548

Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66) и членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1968 ГОДИНА

1. Износот и видовите на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1968 година врз основа на глобалната девизна квота, ги сочинуваат вкупниот износ и видовите девизи што за работните организации се утврдени со решенијата на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија донесени врз основа на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 4/67, и 9/67).

Во износот од ставот 1 на оваа точка не се засметува износот што по пресметките произлегло како побарувачко односно долговно салдо на работните организации спрема властените банки по договорите склучени во 1966 година во смисла на членот 96 од Законот за девизното работење.

2. На работна организација Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, врз основа на нејзино барање, ѝ ја утврдува со решение во границите на износот од точката 1 на оваа одлука глобалната девизна квота за увоз на сировини и други репродукциони материјали — во височината на износот на девизите што ѝ бил утврден во 1967 година за увоз на тие производи, а согласно со динамиката утврдена за таа година, без засметување на износот од точката 1 став 2 на оваа одлука.

3. Работните организации можат во рамките на групациите на сродни дејности во Сојузната стопанска комора договорно да извршат распределба на девизите од точката 2 на оваа одлука.

Прераспределбата на девизите во смисла на ставот 1 на оваа точка работните организации мораат да ја извршат до 15 ноември 1967 година.

По извршената прераспределба на девизите на одделни работни организации Сојузната стопанска комора му доставува извештај за извршената прераспределба, со соодветна документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија кој на секоја работна организација ќе ѝ издаде за тоа решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

4. Ако Сојузниот извршен совет го зголеми вкупниот износ на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали

врз основа на глобалната девизна квота над износот утврден во точката 1 на оваа одлука, распределбата на тој износ на зголемената глобална девизна квота на одделни групации сродни дејности, ја врши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора. При оваа распределба првенствено ќе се обезбеди поголемо учество на групациите на работните организации што со својот извоз остваруваат девизи што се од значење за одржување ликвидноста во меѓународните плаќања на Југославија.

Распределбата на износот на зголемената глобална девизна квота на одделни работни организации ја вршат работните организации договорно во рамките на групациите на сродните дејности во Сојузната стопанска комора.

5. При распределбата на износот на зголемената глобалната девизна квота (точката 4) на одделни работни организации во рамките на групацијата, треба особено да се води сметка за тоа со кој дел на своето вкупно производство одделни работни организации учествуваат во извозот, и мора да се обезбеди поголемо учество на оние работни организации што со својот извоз остваруваат девизи што се од значење за одржување ликвидноста во меѓународните плаќања на Југославија.

При распределбата на износот на зголемената глобална девизна квота на одделни работни организации се утврдуваат износите и видовите девизи и динамиката на нивното користење, со тоа што користењето на девизите треба, по правило, да биде рамномерно распоредено на одделни квартали.

6. По извршената распределба на износот на зголемената глобална девизна квота на одделни работни организации Сојузната стопанска комора му доставува извештај за извршената распределба, со соодветна документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја работна организација ќе ѝ издаде за тоа решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

7. Се смета дека договорот за распределба на износот на зголемената глобална девизна квота е постигнат ако сите работни организации на односната групација ја прифатиле предложената распределба.

Ако за договорот за распределба на износот на зголемената глобална девизна квота во групацијата е постигнато мнозинството предвидено со Статутот на Сојузната стопанска комора за донесување заклучоци (член 174 став 1 од Статутот), Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да земе дека тоа мнозинство на работни организации постигнало договор за распределба на тој износ и за тоа на тие работни организации ќе им издаде решенија. За работните организации на односната групација што не го прифатиле договорот на мнозинството за распределба на износот на зголемената глобална девизна квота, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на нивно барање, а по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, ќе донесе решенија за распределба на тој износ.

8. Ако работните организации не постигнат договор за распределба на износот на зголемената глобална девизна квота, ќе му достават записник, со соодветна документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој, придржувајќи се кон критериумите од точката 5 став 1 на оваа одлука, ќе ги утврди износите на зголемената глобална девизна квота за одделни работни организации и за тоа ќе им издаде решенија.

Пред донесувањето на решението од ставот 1 на оваа точка сојузниот секретар за надворешна трговија, по правило, ќе формира стручна комисија од претставници на одделни органи и организации, која дава мислење за распределбата на износот на зголемената глобална девизна квота на одделни работни организации.

9. За суровините и другите репродукциони материјали што во 1967 година не се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1968 година ќе се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, производствената работна организација што ги увезувала тие суровини и други репродукциони материјали може до 31 март 1968 година да поднесе барање да ѝ се утврди износот на девизите за плаќање на увозот на тие суровини и репродукциони материјали за 1968 година.

Барањето за утврдување на износот на девизите производствената работна организација му го поднесува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора ќе ѝ го утврди на работната организација износот на девизите за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали од ставот 1 на оваа точка и за тоа ќе ѝ издаде решение. Износот на девизите на производствената работна организација ќе ѝ се утврди во височина на девизите што таа ги искористила за плаќање на увозот на односите суровини и други репродукциони материјали во 1966 година.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен во рок од 15 дена од денот на прибавеното мислење од Сојузната стопанска комора да донесе решение за утврдување на производствената работна организација износот на девизите од ставот 1 на оваа точка.

10. За суровините и другите репродукциони материјали што во 1967 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1968 година не ќе се увезуваат по тој основ, се намалува глобалната девизна квота за 1968 година за износите на девизите користени за таа стока во 1966 година.

11. Работните организации можат да вршат увоз и плаќања на товар на глобалната девизна квота утврдена во смисла на оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1968 година.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка работните организации можат и пред 1 јануари 1968 година да вршат увоз на сезонски производи ако за тоа прибават согласност од Народната банка на Југославија што таа ја дава во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и со Сојузниот секретаријат за стопанство.

12. Неискористените девизи на глобалната девизна квота за 1968 година можат да се користат и во наредната година.

13. Работната организација врши плаќање на суровини и други репродукциони материјали што ги увезува врз основа на глобалната девизна квота, преку овластената банка што самата ќе ја избере.

14. Вкупниот износ на девизите за увоз на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота го утврдува, посебно за потребите на новоосновани работни организации што ќе се пуштаат во полн во 1968 година, Сојузниот извршен совет.

Како новоосновани работни организации во смисла на оваа одлука се сметаат и работните организации што се основани во 1967 година а кои за таа година не добиле девизи за увоз на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота.

15. Работните организации од точката 14 на оваа одлука барањата за утврдување на износот на девизите за плаќање на производите за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота му ги поднесуваат на Сојузниот секретаријат за стопанство, кој тие барања по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, со свое мислење му ги доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија со решение ја утврдува глобалната девизна квота за одделни работни организации од ставот 1 на оваа

точка, при што предимство ѝ дава на онаа работна организација чие производство е од посебно значење за зголемување на ликвидноста на билансот и за снабденоста на домашниот пазар, имајќи ја предвид глобалната девизна квота на други исторонски работни организации.

16. Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот на поднесувањето на барањата од точ. 2, 9 и 15 на оваа одлука и за документацијата што се поднесува кон тие барања, како и за начинот на доставувањето на податоците и документацијата потребни за утврдување износот на девизите од точката 10 на оваа одлука.

17. Техничките упатства за примена на оваа одлука ги дава Народната банка на Југославија.

18. Ова Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 97

27 септември 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

549.

Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), во врска со членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УВОЗОТ ВО 1967 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН

1. Во Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 9/67 и 32/67) во точката 9 по ставот 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Увоз на стоки за сопствени потреби за кои е пропишан условно слободен увоз, работната организација од ставот 1 на оваа точка може да врши слободно по 1 октомври 1967 година од денот кога по преземените обврски за целата 1967 година ќе откупи девизи по договорот што со овластената банка го склучила во смисла на точката 7 став 1 од оваа одлука.“

Девизите што работните организации ги откупила по преземените обврски во 1967 година, можат тие во 1968 година да ги користат за плаќање увозот на стоки за кои во 1967 година е пропишан условно слободен увоз, со тоа што во врска со користењето на тие средства не се здобиваат со правото на слободен увоз на стоки за кои е пропишан условно слободен увоз за 1968 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 98

27 септември 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

550.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), во врска со членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УВОЗОТ ВО 1968 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН

1. Износот и видовите на пресметковни девизи за плаќање на одделни видови сировини и други репродукциони материјали и производи наменети за лична потрошувачка, чиј увоз во 1968 година е условно слободен, ги сочинуваат вкупниот износ и видовите девизи што претставуваат противвредност на тие стоки содржани во стоконите листи утврдени за 1968 година со одделни земји со кои се склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг.

За земјите со кои до денот на утврдувањето на девизите од ставот 1 на оваа точка не се утврдени стоконите листи за 1968 година, износот и видовите на пресметковни девизи ќе се утврдат врз база на стоконите листи од долгорочните спогодби односно од стоконите листи за 1967 година, односно врз база на увозот од тие земји извршен во 1967 година.

2. Износот и видовите на пресметковни девизи за одделни видови или групи стоки, вклучувајќи ја и количината на одделна стока, и динамиката на користењето на девизите за одделна стока од точката 1 на оваа одлука, освен за производите наменети за лична потрошувачка, ги утврдува и ги распределува на одделни групации Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии и со Народната банка на Југославија.

3. Распределбата на девизите односно количините на соодветните стоки од точката 1 на оваа одлука ја вршат заинтересираните работни организации договорно во рамките на групацијата на корисниците на односните стоки формирани во Сојузната стопанска комора.

Со распределбата од ставот 1 на оваа точка се утврдуваат износите и видовите девизи односно количините на стоки и динамиката на нивното користење по квартали, со тоа што за првото полугодие на 1968 година мора да биде распределено најмалку 50% од утврдениот вкупен износ на девизите.

4. По извршената распределба на девизите на одделни работни организации Сојузната стопанска комора му доставува извештај за извршената распределба, со соодветна документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја работна организација ќе ѝ издаде потврда за тоа во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

5. Се смета дека договорот од точката 3 на оваа одлука е постигнат ако сите работни организации од односната групација ја прифатиле предложената распределба.

Ако за договорот за распределбата од точката 1 на оваа одлука е постигнато во групацијата мнозинството предвидено со Статутот на Сојузната стопанска комора за донесување заклучоци (член 174 став 1 од Статутот), Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, доколку со постигнатиот договор се обезбедува преземање на соодветната обврска на тие работни организации, да земе дека тоа мнозинство на работни организации постигнало договор и за тоа ќе им издаде решение на тие работни организации.

За работните организации на односната групација што не го прифатиле договорот на мнозинството, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на нивно барање, а по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, ќе донесе решение за распределба на девизите од точката 1 на

оваа одлука, земајќи го, по правило, износот на девизите што тие го користеле во 1967 година.

6. Ако работните организации не постигнат договор за распределба на износот на девизите за условно слободен увоз на одделни работни организации, ќе му достават записник, со соодветна документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој ќе изврши распределбата на износот на девизите на одделни работни организации и за тоа ќе им издаде решенија.

7. При распределбата на износот на девизите од точ. 1 и 2 според одредбите на точ. 3 и 6 од оваа одлука, на одделни работни организации, треба особено да се води сметка за користењето на соодветните стоки од увоз во поранешните години, како и за обемот на нивниот извоз во земјите чии пресметковни девизи сочинуваат предмет на минималните обврски од точката 1 на оваа одлука.

Ако работните организации при договарањето за распределбата на девизите не се придржуваат кон одредбите на ставот 1 од оваа точка и кон одредбата на точката 3 став 2 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да изврши распределба на девизите според точката 6 на оваа одлука.

8. Работните организации се должни во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата од точката 4 односно на решението од точката 6 на оваа одлука, да склучат со овластените банки договори за купување девизи и за роковите за купување девизи за плаќање на увозот на стоки за кои е пропишан условно слободен увоз.

Извештај за склучените договори од ставот 1 на оваа точка овластените банки ќе ѝ достават на Народната банка на Југославија во рок од 15 дена од денот на склучувањето на тие договори.

9. Работната организација се здобива со право на слободен увоз на стоки за сопствени потреби за кои стоки е пропишан условно слободен увоз кога со овластената банка ќе склучи договор од точката 8 став 1 на оваа одлука и кога според договорот што го склучила со овластената банка за увоз на тие стоки, ќе откупи девизи за текуштиот квартал на 1968 година.

Работните организации што во изминатите квартали на 1968 година го користат правото за слободен увоз и плаќање на стоки во смисла на ставот 1 од оваа точка, се должни во договорените рокови во целина да ги откупат девизите за кои според договорите склучени со овластените банки преземале обврски за откуп. Овластените банки се должни по истекот на секој квартал да ја задолжат жиро-сметката на работните организации за износите на неизвршените обврски од договорот, ако со договорот е предвидено банката во таков случај да маже да ја задолжи жиро-сметката на работната организација.

10. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузната стопанска комора, може да даде согласност трговските стопански организации да можат во свое име и за своја сметка слободно да увезуваат одделни видови стоки за кои е пропишан условно слободен увоз, ако снабдуваат производствени организации што не учествувале во распределбата на девизите во смисла на оваа одлука, ако преку свои складови и дуќани снабдуваат поголем број потрошувачи и ако по пат на сите заинтересирани групации обезбедуваат извршување на увозот на односната стока од стоконите листи.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може по исклучок, на предлог од Сојузната стопанска комора, да ѝ даде согласност на производствена организација што не учествувала во распределбата на девизите од точката 1 на оваа одлука, да увезува одделна стока за која е пропишан условно слободен увоз, ако преку заинтересираните групации се обезбедува извршувањето на увозот на односната стока од стоконите листи.

11. Сојузниот секретаријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна тр-

говија и со Народната банка на Југославија, го утврдува најмалиот износ на девизи за плаќање на увозот на производи наменети за лична потрошувачка за кои е пропишан условно слободен увоз, а во рамките на износот на девизите од точката 1 на оваа одлука.

Износот на девизите од ставот 1 на оваа точка го распределуваат договорно помеѓу себе работните организации — увозници и други работни организации — корисници на производи наменети за лична потрошувачка.

Решение за распределба на износот на девизите на одделни работни организации донесува Сојузниот секретаријат за стопанство.

Во поглед на распределбата на девизите, нивното користење, доставувањето на извештајот, донесувањето на решенија и др. за увоз на производи наменети за лична потрошувачка за кои е пропишан условно слободен увоз, согласно ќе се применуваат одредбите од оваа одлука.

12. Сојузните органи на управата од точ. 2 и 11 на оваа одлука се должни до 30 ноември 1967 година да ги утврдат износите и видовите девизи за увоз на стоки за одделни намени за кои е пропишан условно слободен увоз.

13. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во спогодба со сојузниот секретаријат за стопанство а по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, го утврдува за новооснованите работни организации, на нивно барање, минималниот износ на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан условно слободен увоз, што истите го користат согласно со одредбите на оваа одлука. Минималниот износ на девизите се утврдува во рамките на износите на девизите утврдени според одредбите на оваа одлука за другите работни организации, со тоа што тој износ по правило, да му одговара на износот на девизите што го преземале други работни организации со сличен асортиман и обем на производството.

14. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во согласност со заинтересираната работна организација, може кога ќе настат исклучителни околности, да ја измени динамиката и да ја намали обврската за откуп на минимален износ на пресметковни девизи, на образложен и документиран предлог од Сојузната стопанска комора, и тоа само ако врз основа на овој предлог и документација и со преиспитување на други факти се утврди дека поради околностите што работната организација не можела да ги предвиди е оневозможена набавка на соодветни стоки.

15. Работните организации што со овластените банки склучиле договори од точката 8 став 1 на оваа одлука можат договорно да ги пренесуваат една на друга правата и обврските од договорите склучени со овластените банки, а под условите од првобитните договори.

16. Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува по потреба, поблиски прописи за начинот на поднесувањето на барањата од точ. 5 и 13 на оваа одлука и за исправите кон тие барања, како и за податоците што записникот од точката 5 на оваа одлука мора да ги содржи.

17. Технички упатства за примена на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

18. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 100

27 септември 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

551.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува.

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67 и 32/67), во секторот 7 — Машини и транспортни уреди, во редните броеви: 582, 584, 586, 588, 593, 594, 595 и 596, во колоната 6 буквите на кратенката „ГДК“ се заменуваат со буква на кратенката „Д“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 101

27 септември 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

552.

Врз основа на членот 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС СПОРЕД ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1968 ГОДИНА

1. Производствените работни организации од гранките 117 — Метална индустрија, 118 — Бродоградба, 119 — Електроиндустрија, 124 — Текстилна индустрија, освен претпријатијата за производство на конопно и ленено влакно и претпријатијата за производство на предиво од тврди влакна (освен од јута) и 127 — Прехранбена индустрија, и тоа само претпријатијата за преработка и конзервирање риби, увезуваат сировини и други репродукциони материјали за чиј увоз е пропишана глобална девизна квота и девизен контингент, во определен однос на плаќањето на увозот според остварениот девизен прилив по извозот на нивните производи.

2. На работните организации од точката 1 на оваа одлука Сојузниот секретаријат за надворешна трговија со решение им го утврдува односот на плаќањата на увозот на сировини и други репродукциони материјали за чиј увоз е пропишана глобална девизна квота и девизен контингент според остварениот девизен прилив по извозот, во височина на односот што бил утврден за 1967 година.

3. Работните организации можат во рамките на групациите на сродни дејности во Сојузната стопанска комора договорно да извршат распределба на целиот износ на девизите од точката 2 на оваа одлука, заради утврдување на просечниот односно

индивидуалниот однос помеѓу плаќањето по увозот и девизиониот прилив по извозот.

Распределбата во смисла на ставот 1 на оваа точка работните организации можат да ја извршат до 15 ноември 1967 година.

4. Ако Сојузниот извршен совет на работните организации од точката 1 на оваа одлука им утврди дополнителен износ на средства на глобалната девизна квота или ако го коригира односот помеѓу плаќањата по увозот и девизиониот прилив во извозот во корист на тие организации, распределба на дополнителниот износ односно на коригираниот однос на одделни работни организации, вршат работните организации договорно во рамките на групациите на сродни дејности во Сојузната стопанска комора.

Предлог за утврдување на дополнителниот износ односно за коригирање на односите на Сојузниот извршен совет му поднесува Сојузниот секретаријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и со Сојузниот секретаријат за финансии, а по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.

Распределба на дополнителниот износ односно на коригираниот однос на одделни групации врши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, при што ќе се обезбеди поголемо учество на работните организации што со својот текушт извоз и со извозот за изминатите две години, остваруваат во поголема мера девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања на Југославија.

5. Се смета дека договорот од точката 4 на оваа одлука е постигнат ако сите работни организации односно групации ја прифатиле предложената распределба.

Ако за договорот во групација е постигнато мнозинството предвидено со Статутот на Сојузната стопанска комора за донесување на заклучоци (член 174 став 1 од Статутот), Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да земе дека тоа мнозинство на работни организации постигнало договор за распределба на девизите од точката 4 на оваа одлука и за тоа на тие работни организации ќе им издаде решенија. За работните организации на односната групација што не го прифатиле договорот на мнозинството, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на нивно барање, а по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, ќе донесе решение за утврдување на односот, придржувајќи се при тоа кон критериумите од точката 7 на оваа одлука.

6. За работните организации од гранките наведени во точката 1 од оваа одлука на кои за 1967 година им е утврден износот на глобалната девизна квота во апсолутен износ, може и за 1968 година да им се утврди апсолутен износ на глобалната девизна квота, согласно одредбите на точ. 2 до 5 од оваа одлука.

7. Работните организации групирани според сродноста на својата дејност, при распределбата на износот од точ. 3 и 4 на оваа одлука на одделни работни организации, ќе им дадат предимство на оние работни организации што со својот извоз остваруваат девизи од значење за ликвидноста во меѓународните плаќања на Југославија и кај кои учеството на извозот во вкупната реализација е поголемо од просечното учество во извозот во вкупната реализација на целата групација.

8. По извршената распределба во смисла на точ. 3 и 4 на оваа одлука, Сојузната стопанска комора му доставува извештај за извршената распределба, со соодветна документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја работна организација ќе ѝ издаде за тоа решение

во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

9. Ако работните организации не постигнат договор во смисла на точката 4 став 1 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе го утврди дополнителниот износ односно коригираниот однос за одделни работни организации и за тоа на тие работни организации ќе им издаде решенија, придржувајќи се кон критериумите од точката 7 на оваа одлука.

Пред донесувањето на решенијата од ставот 1 на оваа точка, сојузниот секретар за надворешна трговија, по правило, ќе формира стручна комисија од претставници на одделни органи и организации, која дава мислење за распределбата на глобалната девизна квота на одделни работни организации.

10. За суровините и другите репродукциони материјали што во 1967 година не се увезувале по основот на глобалната девизна квота, а кои во 1968 година се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, производствените работни организации од точката 1 на оваа одлука што ги увезувале тие суровини и други репродукциони материјали можат до 31 март 1968 година да поднесат барање да им се утврди износот на девизите за плаќање на увозот на тие суровини и репродукциони материјали за 1968 година.

Барањето од ставот 1 на оваа точка работната организација му го поднесува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, ќе ѝ го утврди на работната организација износот на девизите за плаќање на увозот на производи за кои е пропишан увоз по основот на глобалната девизна квота, а во височината на девизите искористени за плаќање на увозот на односните суровини и други репродукциони материјали во 1966 година од страна на таа работна организација. Со вака утврдената глобална девизна квота се коригира утврдениот однос од точката 2 на оваа одлука и за тоа на работната организација ѝ се издава решение.

11. За суровините и другите репродукциони материјали што во 1967 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1968 година не ќе се увезуваат по овој основ, на производителните работни организации од точката 1 на оваа одлука што ги увезувале тие суровини и други репродукциони материјали, им се коригира односот помеѓу плаќањата по увозот и девизиониот прилив по извозот за 1968 година — за износот на девизите искористени за плаќање на увозот на односните суровини и други репродукциони материјали во 1966 година.

12. На производствените работни организации што им припаѓаат на гранките од точката 1 на оваа одлука, а на кои за 1967 година не им бил утврден односот помеѓу плаќањата по увозот и приливот по извозот, како и на новооснованите односи на производствените работни организации може, на нивно барање, да им се утврди за 1968 година односот помеѓу плаќањата по увозот и приливот по извозот.

Работните организации од ставот 1 на оваа точка за утврдување на односите помеѓу плаќањата по увозот и приливот по извозот за 1968 година му поднесуваат барање на Сојузниот секретаријат за стопанство, кој тие барања, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, со свое мислење му ги доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија со решение го утврдува односот помеѓу плаќањата по увозот и приливот по извозот, со тоа тој однос да му биде приближен на утврдениот однос за слични производствени работни организации и не може да биде поповолен од просечниот однос утврден за односната групација.

13. Врз основа на решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за утврдениот однос помеѓу плаќањата по увозот и девизниот прилив по извозот, работната организација склучува со овластената банка, што сама ќе ја избере, договор за плаќање на увозот во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот.

14. Работните организации што спрема односот од договорот со овластената банка оствариле девизен прилив по извозот поголем од плаќањата по увозот, можат плаќањата по увозот да ги вршат зависно од остварувањето на девизниот прилив по извозот.

Работните организации што според односот од договорот со овластената банка имале плаќање по увозот поголеми од девизниот прилив по извозот, можат плаќањата по увозот да ги вршат зависно од остварувањата на девизниот прилив по извозот само до апсолутниот износ од решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

По искористувањето на износите од ставот 2 на оваа точка работните организации можат плаќањата на увозот да ги вршат во височина на девизниот прилив на остварениот извоз на производи од сопствено производство.

15. Работните организации што во смисла на точката 1 од оваа одлука не се обврзни суровините и другите репродукциони материјали да ги увезуваат во определен однос според остварениот увоз на своите производи, можат да предложат увозот на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота и девизниот контингент да го вршат во определен однос на плаќањата на увозот според остварениот девизен прилив по извозот на нивните производи.

Предлог за утврдување на односот во смисла на ставот 1 на оваа точка, работната организација ѝ поднесува на Сојузната стопанска комора која тој предлог со свое мислење му го доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Ако предлогот од ставот 2 на оваа точка го поднесуваат повеќе работни организации групирани според сродноста на своите дејности, тие работни организации можат договорно да ги утврдуваат и да му ги предлагаат на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за секоја работна организација износите на девизниот прилив по извозот и износите на плаќањата по увозот, како и односите што од тоа произлегуваат.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, врз основа на предлозите и мислењата од ставот 2 односно од ставот 3 на оваа точка, го утврдува со решение за секоја работна организација односот што произлегува од девизниот прилив по извозот и од плаќањата по увозот, со тоа што односот на плаќањата по увозот спрема девизниот прилив по извозот за работната организација не може да биде поповолен од односот што би произлегол од примената на одредбата на точката 10 став 4 од Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос според остварениот девизен прилив по увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 9/67, 17/67 и 33/67).

Врз основа на решението од ставот 4 на оваа точка работната организација склучува со овластената банка што сама ќе ја избере, договор за плаќање на увозот во определен однос според остварениот девизен прилив по извозот. Работната организација врши плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота и девизниот контингент — со девизи на кои има право според девизниот прилив остварен во рамките на овој договор.

16. За производствените работни организации од гранката 118 — Бродоградба, односот помеѓу плаќањата по увозот и девизниот прилив по извозот се утврдува, до донесувањето на нов пропис за 1968 година, врз основа на Одлуката за утврдување на конечниот однос помеѓу плаќањата по увозот според остварениот девизен прилив по извозот за производствените работни организации од гранката 118 — Бродоградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/67).

17. Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот на утврдувањето на односите помеѓу плаќањата по увозот и приливот по извозот од точката 2 на оваа Одлука, за начинот на поднесувањето на барањето од точ. 5, 10 и 12 на оваа одлука и за документацијата што се поднесува кон тие барања, за доставувањето податоците и документацијата потребна за утврдување износот на девизите од точката 11 на оваа одлука, како и за начинот на поднесувањето на предлозите од точката 15 на оваа одлука и за документацијата што се поднесува кон тој предлог.

18. Техничките упатства за примена на оваа одлука ги дава Народната банка на Југославија.

19. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 99

27 септември 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ШЕФОТ НА ПОСТОЈАНАТА ДЕЛЕГАЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЖЕНЕВА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА ДЕЛЕГАЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЖЕНЕВА

I

Се отповикува

Станислав Копчок од должноста шеф на Постојаната делегација на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Организацијата на Обединетите нации во Женева.

II

Се назначува

Аугустин Папик, досегашен советник на државниот секретар за надворешни работи, за шеф на Постојаната делегација на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Организацијата на Обединетите нации во Женева.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш

У бр. 123

25 септември 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ВЕЛИКО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ВЕЛИКО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ

I

Се отповика

Стане Павлич од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Велико Војводство Луксембург.

II

Се назначува

Милош Лаловиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на СФРЈ во Белгија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Велико Војводство Луксембург, со седиште во Брисел.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 124

25 септември 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 4 од 6 февруари 1967 година објавува:

Закон за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Закон за изменување и дополнување на Законот за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје;

Одлука за именување членови на Републичката изборна комисија за спроведување на изборите за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за именување членови на Републичката изборна комисија за спроведување на изборите за избор на одборници на општинските собранија и Градското собрание на Скопје;

Решение за именување на општински изборни комисији за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Решение за именување помошник на републичкиот секретар за народна одбрана.

Во бројот 5 од 13 февруари 1967 година објавува:

Закон за именување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните;

Закон за изменување и дополнување на Законот за републички придонеси и даноци на граѓаните;

Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија;

Закон за дополнителните средства на општините во периодот од 1967 до 1970 година;

Закон за изменување и дополнување на Законот за мелиоративните системи чија изградба се финансира со учество на федерацијата;

Закон за ловство;

Одлука за определување состав на конкурсни комисији на стопанските организации во Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за разрешување и именување член на Одборот за награда АВНОЈ;

Одлука за именување Управен одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта;

Решение за распишување на избори за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Правилник за начинот на пријавувањето и одјавувањето на приемниците, за начинот на водењето евиденција за приемниците и нивните корисници, како и за начинот на собирање и плаќање надоместок за користење на приемниците;

Решение за распишување на избори за одборници на Собранието на општината Битола.

СОДРЖИНА:

	Страна
546. Одлука за дополние на Одлуката за утврдување и распределба на стоконите и девизните контингенти за увоз на стоки во 1967 година — — — — —	1009
547. Одлука за постапката за утврдување и распределба на стоконите контингенти односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1968 година — — — — —	1009
548. Одлука за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1968 година — — — — —	1010
549. Одлука за дополние на Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слободен — — — — —	1011
550. Одлука за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен — — — — —	1012
551. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	1013
552. Одлука за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен износ според остварениот девизен прилив по извозот во 1968 година — — — — —	1013